

Народна банка на Република Македонија



АНКЕТА ЗА КРЕДИТНА АКТИВНОСТ

октомври, 2009 година

АНКЕТА ЗА КРЕДИТНА АКТИВНОСТ

октомври 2009

Од третиот квартал на 2009 година, НБРМ резултатите од Анкетата за кредитна активност се презентираат и според групи на банки. Банките коишто учествуваат во Анкетата се поделени на три групи, големи (три банки), средни (осум банки) и мали (четири банки). Имено, за аналитички цели, Народната банка врши групирање на банките во три групи, според големината на нивната актива. Границите меѓу одделните групи банки се коригираат за просечната годишна стапка на раст на вкупната актива на банкарскиот систем за претходните четири квартали.¹ Коригирањето на границите се врши еднаш годишно (на крајот на годината).²

Резултати од Анкетата за кредитната активност на мали банки за третиот квартал на 2009 година ³

Во третиот квартал, најголем дел од малите банки оценија дека кредитните услови за одобрување на кредити на *претпријатијата* се непроменети. Воедно забележано е делумно намалување на побарувачката за кредити на големи претпријатија и краткорочни кредити, при делумно зголемување кај долгорочните кредити и непроменета побарувачка за кредити на мали и средни претпријатија. Очекувањата на банките се дека во наредниот период кредитните услови за одобрување на кредити на мали и средни претпријатија делумно ќе се релаксираат, при непроменети услови кај останатите корпоративни кредити. Притоа, банките очекуваат делумно зголемување на побарувачката на корпоративни кредити, со исклучок на долгорочните кредити. Од аспект на *населението*, малите банки оценија делумно заострени кредитни услови, при непроменета побарувачка за станбени и потрошувачки кредити. Во наредниот период, се очекува делумно заострување на кредитните услови, при истовремено делумно зголемување на побарувачката за кредити.

¹ Коригирањето на границите се врши доколку просечниот раст на активата надминува 5%.

² Прегледот на банки по групи е расположлив на интернет-страницата на НБРМ во рамки на делот Податоци и показатели за банкарскиот систем на Република Македонија на следната врска: <http://nbrm.mk/?ItemID=B72D99AC6F95284EB030D0E10BD53369>

³ Одговорите се пондирани во согласност со учеството на банките на одделните пазарни сегменти во определен квартал (кредитирање на претпријатијата и кредитирање на населението), согласно со расположливите податоци во текот на обработката на одговорите. Воедно пондерот за претпријатија вклучува бруто кредити на нефинансиски друштва (јавни и приватни), додека пондерот за население вклучува бруто кредити на физички лица и на самостојни вршители на дејност.

Резултати од индивидуалните прашања од Анкетата за кредитната активност на банките за третиот квартал на 2009 година за групата **Мали банки**

I. Кредити на претпријатијата

1. Во која насока се променети условите за кредитирање на вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци?

	Вкупно	Кредити на мали и средни претпријатија	Кредити на големи претпријатија	Краткорочни кредити	Долгорочни кредити
	Кв.3	Кв.3	Кв.3	Кв.3	Кв.3
Значително се поконзервативни			77.1		
Делумно се поконзервативни	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Во основа останаа непроменети	77.1	77.1		77.1	77.1
Делумно се порелаксирани	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
Значително се порелаксирани					
Неприменливо					
Вкупно	100	100	100	100	100
Нето процени	-11.4	-11.4	65.7	-11.4	-11.4
Број на банки кои одговориле	4	4	4	4	4

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите "значително се поконзервативни" и "делумно се поконзервативни", и збирот на процентите "делумно се порелаксирани" и "значително се порелаксирани".

2. Како влијаеја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 1 во колоната „вкупно“). Ве молиме оценете го придонесот за конзервативноста или релаксираноста на кредитните стандарди користејќи ја следнава скала:

-- = значително придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање

- = делумно придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање

0 = придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање

+ = делумно придонесуваат за релаксирање на условите за кредитирање

++ = значително придонесуваат за релаксирање на условите за кредитирање

НП = неприменливо

							Нето процент
	--	-	0	+	++	НП	октомври 2009
А) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба	77.1		5.8	17.2			59.9
-Трошоци поврзани за капиталната позиција на Вашата банка		77.1	5.8	17.2			59.9
-Пристап на банката до пазарно финансирање (на пример, на пазарот на пари)	77.1		5.8	17.2			59.9
-Ликвидносната позиција на Вашата банка		77.1	5.8	17.2			59.9
Б) Притисок од конкуренција		5.8	81.4		12.9		-7.1
-Конкуренција од други банки		5.8	81.4		12.9		-7.1
-Конкуренција од небанкарски сектор		5.8	81.4		12.9		-7.1
-Конкуренција од пазарно финансирање		5.8	81.4		12.9		-7.1
В) Перцепција за ризикот		87.2		12.9			74.3
-Очекувања за вкупната економска активност		82.9		17.2			65.7
- Очекувања за перспективата на гранката на која ѝ припаѓа претпријатието и на перспективата на поединечните фирми		87.2		12.9			74.3
-Ризик од нереализирање на колатералот		10.1	77.1	12.9			-2.8
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги			77.1			4.3	0.0

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на "--" (значително придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање) и "-" (делумно придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање) и збирот на "+" (делумно придонесуваат за релаксирање на условите за кредитирање) и "++" (значително придонесуваат за релаксирање на условите за кредитирање).

3. Ве молиме оценете ја важноста на одделните фактори при процената на кредитната способност на претпријатијата.

-- = потполно неважни

- = делумно важни

0 = важни

+ = многу важни

++ = исклучително важни


НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето процент октомври 2009
Познавање на клиентот преку деловен однос			17.2		82.9		82.9
Проценет бонитет на клиентот				18.7	81.4		100
Лојалност кон банката			4.3	5.8	90.0		95.8
Капиталната моќ на клиентот				23.0	77.1		100
Приходите на клиентот				18.7	81.4		100
Квалитетот на инвестициониот проект				18.7	81.4		100
Квалитетот на управувањето во претпријатието			4.3	18.7	77.1		95.8
Вредноста на хипотеката			4.3	82.9	12.9		95.8
Приходната/капиталната моќ на гарантите		4.3		82.9	12.9		91.5
Висината на учеството во финансирањето		4.3	0.0	95.8			91.5
Останати фактори, Ве молиме наведете ги				77.1		4.3	

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на "++" (исклучително важни) и "+" (многу важни) и збирот на "-" (делумно важни) и "--" (потполно неважни).

Графикон 15

Важноста на одделните фактори при процена на кредитната способност на претпријатијата (нето-процент)



4. Во која насока се променети условите на вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:

-- = значително се поригорозни
 - = делумно се поригорозни
 0 = во основа останаа непроменети
 + = делумно се порелаксирани
 ++ = значително се порелаксирани
 НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето процент октомври 2009
А) Каматна стапка на кредитите		5.8	94.3				5.8
Б) Останати услови и рокови		5.8	90.0				5.8
-Некаматни приходи		10.1	77.1			12.9	10.1
-Големина на заемот или на кредитната линија		82.9	12.9	4.3			78.6
-Барања за колатерал		5.8	90.0	4.3			1.5
-Достасување на заемите		5.8	94.3				5.8
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги			77.1			4.3	0.0

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на "--" (значително се поконзервативни) и "-" (делумно се поконзервативни) и збирот на "+" (делумно се порелаксирани) и "++" (значително се порелаксирани).

Графикон 16

Промена на условите за кредитирање на банките, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата (нето-процент)




5. Какво влијание имаа промените во монетарната политика врз вашата каматна политика (камати на новоодобрени кредити на претпријатијата) во последните три месеци?

	Вкупно	Кредити на мали и средни претпријатија	Кредити на големи претпријатија	Краткорочни кредити	Долгорочни кредити
	Кв.3	Кв.3	Кв.3	Кв.3	Кв.3
Значително влијаеја	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
Делумно влијаеја	5.8	5.8		5.8	5.8
Незначително влијаеја	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4
Не влијаеја			0.0		
Неприменливо			5.8		
Вкупно	100	100	100	100	100
Нето проценит	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
Број на банки кои одговориле	4	4	4	4	4

Нето процентот претставува разлика помеѓу процентите "значително влијаеја" и "не влијаеја"

Графикон 17

Влијание на промените во монетарната политика врз каматната политика (камати на новоодобрени кредити на претпријатијата) на банките (нето-процент)



6. Како се промени побарувачката на кредити од страна на претпријатијата во последните три месеци, исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени?

	<i>Вкупно</i>	Кредити на мали и средни претпријатија	Кредити на големи претпријатија	Краткорочни кредити	Долгорочни кредити
	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009
Значително е намалена					
Делумно е намалена			77.1	77.1	
Во основа остана непроменета	82.9	82.9	10.1	5.8	10.1
Делумно е зголемена	17.2	17.2	12.9	17.2	90.0
Значително е зголемена					
Неприменливо					
<i>Вкупно</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Нето проценти</i>	<i>17.2</i>	<i>17.2</i>	<i>-64.2</i>	<i>-59.9</i>	<i>90.0</i>
<i>Број на банки кои одговориле</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите "значително е зголемена" и "делумно е зголемена" и збирот на процентите "делумно е намалена" и "значително е намалена".

7. Како влијаеја наведените фактори врз побарувачката на кредити од страна на претпријатијата (се однесува на одговорот на прашањето 6 во колоната „вкупно“).

Ве молиме оценете го секој фактор употребувајќи ја скалата:

-- = значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачката

0 = придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за повисока побарувачка

НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето процент октомври 2009
А) Потребности за финансирање			5.8	77.1	12.9		90.0
- Инвестиции во основни средства			87.2	0.0	12.9		12.9
-Инвестиции во залихи и обртен капитал			5.8	81.4	12.9		94.3
-Преструктурирање на долгот			10.1	77.1	12.9		90.0
Б) Употреба на алтернативно финансирање			5.8	12.9		77.1	12.9
-Интерно финансирање			10.1	12.9		77.1	12.9
-Заеми од останати банки		4.3	5.8	12.9		77.1	8.6
- Издавање на сопствени хартии од вредност			10.1	12.9		77.1	12.9
В) Останати фактори , Ве молиме наведете ги						81.4	

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на "++" (значително придонесува за повисока побарувачка) и "+" (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на "-" (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и "--" (значително придонесува за намалување на побарувачката).

8. Ве молиме наведете ги вашите очекувања за насоката на промена на условите за кредитирање на вашата банка во следните три месеци, од аспект на одобрувањето кредити на претпријатијата.

	Вкупно	Кредити на мали и средни претпријатија	Кредити на големи претпријатија	Краткорочни кредити	Долгорочни кредити
	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009
Значително ќе се заострат					
Делумно ќе се заострат	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Во основа ќе останат непроменети	90.0	12.9	90.0	90.0	90.0
Делумно ќе се релаксираат	4.3	81.4	4.3	4.3	4.3
Значително ќе се релаксираат					
Неприменливо					
Вкупно	100	100	100	100	100
Нето процени	1.5	-75.6	1.5	1.5	1.5
Број на банки кои одговориле	4	4	4	4	4

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите "значително ќе се заострат" и "делумно ќе се заострат" и збирот на процентите "делумно ќе се релаксираат" и "значително ќе се релаксираат".

9. Ве молиме наведете ги вашите очекувања за насоката на промена на побарувачката на кредити од страна на претпријатијата во следните три месеци (исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени).

	Вкупно	Кредити на мали и средни претпријатија	Кредити на големи претпријатија	Краткорочни кредити	Долгорочни кредити
	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009
Значително ќе се намали					
Делумно ќе се намали					
Во основа ќе остане непроменета	12.9	12.9	12.9	12.9	90.0
Делумно ќе се зголеми	87.2	87.2	87.2	87.2	10.1
Значително ќе се зголеми					
Неприменливо					
Вкупно	100	100	100	100	100
Нето процени	87.2	87.2	87.2	87.2	10.1
Број на банки кои одговориле	4	4	4	4	4

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите "значително ќе се зголеми" и "делумно ќе се зголеми" и збирот на процентите "делумно ќе се намали" и "значително ќе се намали".

Кредити на населението

10. Во која насока се променети условите за кредитирање на вашата банка од аспект на одобрувањето кредити на населението во изминатите три месеци?

	Станбени кредити	Потрошувачки кредити	Останати кредити
	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009
Значително се поконзервативни			
Делумно се поконзервативни	75.6	65.3	65.3
Во основа останаа непроменети	24.4	34.7	34.7
Делумно се порелаксирани			
Значително се порелаксирани			
Неприменливо			
<i>Вкупно</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Нејшо-проценти</i>	<i>75.6</i>	<i>65.3</i>	<i>65.3</i>
<i>Број на банки коишто одговориле</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

Нето процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително се поконзервативни“ и „делумно се поконзервативни“, и збирот на процентите „делумно се порелаксирани“ и „значително се порелаксирани“.

11. Во која насока влијаеја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на вашата банка во поглед на одобрувањето станбени кредити на населението во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 10). Ве молиме оценете го придонесот на наведените фактори за конзервативноста или релаксираноста на условите за кредитирање користејќи ја следнава скала:

--= значително придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање

- = делумно придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање

0 = придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање

+ = делумно придонесуваат за релаксирање на условите за кредитирање

++ = значително придонесуваат за релаксирање на условите за

кредитирање

НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето процент октомври 2009
А) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба		25.6	65.3	9.1			16.5
Б) Притисок од конкуренција		15.3	65.3	10.3			5.0
-Конкуренција од други банки		15.3	74.4	10.3			5.0
В) Согледувања за ризикот		100.0					100.0
-Очекувања за вкупната економска активност		90.9		9.1			81.8
-Ризик од нереализирање на колатералот		100.0					100
- Кредитна способност на потрошувачите		89.7	10.3				89.7
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги		15.3					15.3

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање) и „-“ (делумно придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за релаксирање на условите) и „++“ (значително придонесуваат за релаксирање на условите).

12. Ве молиме оценете ја важноста на одделните фактори, при процена на кредитната способност на населението.

-- = потполно неважни

- = делумно важни

0 = важни

+ = многу важни

++ = исклучително важни


НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето процент октомври 2009
Познавање на клиентот преку деловен однос			84.7		15.3		15.3
Проценет бонитет на клиентот			10.3	80.6	9.1		89.7
Лојалност кон банката			84.7	15.3			15.3
Капиталната моќ на клиентот			10.3	24.4	65.3		89.7
Приходите на клиентот			25.6		9.1	65.3	9.1
Квалитет на управувањето во претпријатието во кое е вработен клиентот		9.1	25.6		65.3		56.2
Вредност на хипотеката			100.0				0.0
Приходна/капитална моќ на гарантите			19.4	80.6			80.6
Висина на учеството во финансирањето		9.1	90.9				-9.1
Останати фактори, Ве молиме наведете ги			10.3			24.4	0.0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (исклучително важни) и „+“ (многу важни) и збирот на „-“ (делумно важни) и „--“ (потполно неважни).

Графикон 18

Важноста на одделните фактори при процена на кредитната способност на населението
(нето-процент)



13. Какво влијание имаа промените во монетарната политика врз вашата каматна политика (камати на новоодобрени кредити на населението) во последните три месеци?

	Вкупно	Станбени кредити	Потрошувачки кредити	Краткорочни кредити	Долгорочни кредити
	Кв.3	Кв.3	Кв.3	Кв.3	Кв.3
Значително влијаеја			15.3	15.3	15.3
Делумно влијаеја	90.9	75.6	75.6	75.6	75.6
Незначително влијаеја	9.1	24.4	9.1	9.1	9.1
Не влијаеја					
Неприменливо					
Вкупно	100	100	100	100	100
Нето-процент	0.0	0.0	15.3	15.3	15.3
Број на банки коишто одговориле	4	4	4	4	4

Нето-процентот претставува разлика помеѓу процентите „значително влијаеја“ и „не влијаеја“.

14. Во која насока се променети условите на вашата банка, од аспект на одобрувањето станбени кредити на населението, во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:

-- = значително се поконзервативни

- = делумно се поконзервативни

0 = во основа останала непроменети

+ = делумно се порелаксирани

++ = значително се порелаксирани


НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент октомври 2009
А) Цена		15.3	74.4			10.3	15.3
Б) Останати услови			74.4			25.6	0.0
-Обврски за колатерал			89.7			10.3	0.0
-Покриеност на кредитот со колатерал ("loan to value" ratio)			89.7			10.3	0.0
-Достасување на заемите			89.7			10.3	0.0
-Провизии			89.7			10.3	0.0
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги			9.1			15.3	0.0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително се поконзервативни) и „-“ (делумно се поконзервативни) и збирот на „+“ (делумно се порелаксирани) и „++“ (значително се порелаксирани).

Графикон 20

Насока на промената на условите на банките, од аспект на одобрувањето станбени кредити на населението
(нето-процент)



15. Како влијаеја долунаведените фактори врз условите за кредитирање на вашата банка во изминатите три месеци од аспект на одобрувањето потрошувачки кредити и останати кредити на населението (се однесува на одговорот на прашањето 10). Ве молиме оценете го придонесот на наведените фактори за конзервативноста или релаксираноста на условите за кредитирање користејќи ја следнава скала:

-- = значително придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање

- = делумно придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање

0 = во основа придонесуваат за непроменетост на условите за кредитирање

+ = делумно придонесуваат за релаксирање на условите за кредитирање

++ = значително придонесуваат за релаксирање на условите за кредитирање

НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	нето- процент октомври 2009
А) Трошоци на финансиските средства и ограничувања на билансот на состојба		25.6	65.3	9.1			16.5
Б) Притисок од конкуренција		15.3	65.3	10.3			5.0
-Конкуренција од други банки		15.3	74.4	10.3			5.0
В) Согледувања за ризикот		100.0					100.0
-Очекувања за вкупната економска активност		90.9		9.1			81.8
-Ризик од нереализирање на колатералот		100.0					100.0
- Кредитна способност на потрошувачите		89.7	10.3				89.7
Г) Останати фактори, Ве молиме наведете ги			24.1			13.7	0.0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање) и „-“ (делумно придонесуваат за поконзервативни услови за кредитирање) и збирот на „+“ (делумно придонесуваат за релаксирање на условите) и „++“ (значително придонесуваат за релаксирање на условите).

16. Во која насока се променети условите на вашата банка за одобрување потрошувачки кредити и останати кредити на населението во изминатите три месеци? Ве молиме оценете го секој фактор користејќи ја скалата:

-- = значително се поконзервативни

- = делумно се поконзервативни

0 = во основа останаа непроменети

+ = делумно се порелаксирани

++ = значително се порелаксирани


НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	нето- процент октомври 2009
А) Каматна стапка на кредитите		90.9	9.1				90.9
Б) Останати услови		90.9	9.1				90.9
-Обврски за колатерал		90.9	9.1				90.9
-Достасување на заемите		90.9	9.1				90.9
-Некаматни приходи		90.9	9.1				90.9
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги		15.3	9.1				15.3

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „--“ (значително се поконзервативни) и „-“ (делумно се поконзервативни) и збирот на „+“ (делумно се порелаксирани) и „++“ (значително се порелаксирани).

Графикон 21

Насока на промената на условите на банките, од аспект на одобрувањето потрошувачки кредити и останати кредити на населението (нето-процент)



17. Како се промени побарувачката на кредити од страна на населението во последните три месеци, исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени?

	Станбени кредити	Потрошувачки кредити	Останати кредити
	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009
Значително е намалена	15.3	15.3	15.3
Делумно е намалена	9.1	9.1	
Во основа остана непроменета	75.6	75.6	84.7
Делумно е зголемена			
Значително е зголемена			
Непримеливо			
Вкупно	100	100	100
Нето-процент	-24.4	-24.4	-15.3
Број на банки коишто одговориле	4	4	4

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително е зголемена“ и „делумно е зголемена“ и збирот на процентите „делумно е намалена“ и „значително е намалена“.

18. Како влијаеја долунаведените фактори на побарувачката на станбени кредити од страна на населението во изминатите три месеци (се однесува на прашањето 17). Ве молиме оценете го секој фактор посебно употребувајќи ја скалата:

-- = значително придонесува за намалување на побарувачката
 - = делумно придонесува за намалување на побарувачката
 0 = придонесува за непроменетост на побарувачката
 += делумно придонесува за зголемување на побарувачката
 ++ = значително придонесува за зголемување на побарувачката
 НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент октомври 2009
А) Потребни за финансирање		15.3	74.4			10.3	-15.3
- Перспективи на пазарот за станбена изградба		24.4	65.3			10.3	-24.4
- Доверба на потрошувачите		15.3	74.4			10.3	-15.3
- Трошоци на потрошувачите коишто не се поврзани за домувањето		15.3	74.4			10.3	-15.3
Б) Употреба на алтернативно финансирање		15.3	74.4			10.3	-15.3
- Заштеди на населението		15.3	74.4			10.3	-15.3
- Кредити од останати банки			89.7			10.3	0.0
- Останати извори на финансирање		15.3	74.4			10.3	-15.3
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги						24.4	0.0

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и „--“ (значително придонесува за намалување на побарувачката).

19. Како влијаеја наведените фактори на побарувачката на потрошувачки и останати кредити од страна на населението во изминатите три месеци (се однесува на одговорот на прашањето 17). Ве молиме оценете го секој фактор посебно употребувајќи ја скалата:

--= значително придонесува за намалување на побарувачката

- = делумно придонесува за намалување на побарувачката

0= придонесува за непроменетост на побарувачката

+ = делумно придонесува за зголемување на побарувачката

++ = значително придонесува за зголемување на побарувачката

НП = неприменливо

	--	-	0	+	++	НП	Нето-процент
							октомври 2009
А) Потребности за финансирање		24.4	65.3	10.3			-14.1
- Трошење за трајни добра како што се: автомобили, мебел и сл.		24.4	65.3	10.3			-14.1
-Доверба на потрошувачите		15.3	74.4	10.3			-5.0
Б) Употреба на алтернативи за финансирање		24.4	75.6				-24.4
-Заштеди на населението		24.4	75.6				-24.4
-Кредити од останати банки		9.1	90.9				-9.1
-Останати извори на финансирање		24.4	75.6				-24.4
В) Останати фактори, Ве молиме наведете ги		15.3	0.0			9.1	-15.3

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на „++“ (значително придонесува за повисока побарувачка) и „+“ (делумно придонесува за повисока побарувачка) и збирот на „-“ (делумно придонесува за намалување на побарувачката) и „--“ (значително придонесуваат за намалување на побарувачката).

20. Ве молиме наведете ги вашите очекувања за насоката на промена на условите за кредитирање на вашата банка, од аспект на одобрувањето кредити на населението во следните три месеци.

	Станбени кредити	Потрошувачки кредити	Останати кредити
	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009
Значително ќе се заострат			
Делумно ќе се заострат	80.6	65.3	65.3
Во основа ќе останат непроменети	10.3	25.6	25.6
Делумно ќе се релаксираат	9.1	9.1	9.1
Значително ќе се релаксираат			
Неприменливо			
Вкупно	100	100	100
Нејшо-проценти	71.5	56.2	56.2
Број на банки коишто одговориле	4	4	4

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се заострат“ и „делумно ќе се заострат“ и збирот на процентите „делумно ќе се релаксираат“ и „значително ќе се релаксираат“.

21. Ве молиме назначете како очекувате дека ќе се промени побарувачката на кредити од страна на населението во следните три месеци (исклучувајќи ги вообичаените сезонски промени).

	Станбени кредити	Потрошувачки кредити	Останати кредити
	октомври 2009	октомври 2009	октомври 2009
Значително ќе се намали			
Делумно ќе се намали			
Во основа ќе остане непроменета	15.3	15.3	15.3
Делумно ќе се зголеми	84.7	84.7	84.7
Зачително ќе се зголеми			
Неприменливо			
Вкупно	100	100	100
Нејшо-проценти	84.7	84.7	84.7
Број на банки коишто одговориле	4	4	4

Нето-процентот претставува разлика помеѓу збирот на процентите „значително ќе се зголеми“ и „делумно ќе се зголеми“ и збирот на процентите „делумно ќе се намали“ и „значително ќе се намали“.

Карактеристики на процесот на кредитирање во вашата банка

Во следниве две табели се прикажани одговорите на банките на одделни конкретни прашања поврзани со процесот на одобрување кредити*

Кредитирање на претпријатијата

Фактор/услов	1	2	3	4	5	0
Број на години за кои се бараат финансиски извештаи		100				1) помалку од две; 2) две; 3) повеќе од две; 4) останато.
Фреквентност на посети на клиентите и на потенцијалните клиенти		18.7	81.4			1) никогаш; 2) понекогаш; 3) редовно; 4) останато.
Најчеста намена на одобрените кредити		100				1) основни средства; 2) обртни средства; 3) ликвидност; 4) останато.
Најчест сооднос на хипотеката и износот на кредитот	77.1	23.0				1) помалку од два; 2) два; 3) повеќе од два; 4) останато.
Достапност на кредитите без залог	81.4	18.7				1) да; 2) не; 3) само рамковните; 4) останато.
Минимален број на гаранти	4.3	95.8				
Сооднос на приходите на гарантот и месечната отплата		18.7		81.4		1) помалку од една третина; 2) една третина; 3) повеќе од една третина; 4) останато.
Задолжителен ексклузивен однос со банката при долгорочно кредитирање	77.1	23.0				1) да; 2) не; 3) за некои намени; 4) останато.
Кој ги одобрува кредитите до 100.000 евра?		82.9	17.2	4.3		1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Кој ги одобрува кредитите од 100.000 евра до 500.000 евра?		82.9	17.2	4.3		1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Кој ги одобрува кредитите над 500.000 евра?		77.1	17.2	10.1		1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато
Вообичаено времетраење на постапката на одобрување кредит		100				1) помалку од една седмица; 2) од една до две седмици; 3) повеќе од две седмици; 4) останато.
Колкав е просечниот период за реализација на хипотеките?	81.4	12.9			5.8	1) помалку од шест месеци; 2) од шест до дванаесет месеци; 3) од една до две години; 4) повеќе од две години; 5) останато.

Одделни банки одговориле со повеќе од еден одговор, додека некои банки не одговориле на прашањата.

Кредитирање на населението

Фактор/услов	1	2	3	4	5	0
Дали е релевантен бројот на месеци на постојано вработување на барателот на кредит при одобрувањето кредит?	10.3	89.7				1) не; 2) да.
Колку месеци вообичаено треба да биде постојано вработен барателот на кредит?	10.3	89.7				1) до шест месеци; 2) од шест до дванаесет месеци; 3) од една до две години; 4) над две години.
Најчест сооднос на хипотеката и износот на кредитот		89.7	10.3			1) помалку од два; 2) два; 3) повеќе од два; 4) останато.
Достапност на кредитите без залог (доколку одобрувате, наведете го видот на кредитот)	65.3	19.4		15.3		1) да; 2) не; 3) само рамковните кредити; 4) останато.
Минимален број на жиранти	19.4	65.3				15.3
Сооднос на приходите на жирантот и месечната отплата		100.0				1) помалку од една третина; 2) една третина; 3) повеќе од една третина; 4) останато.
Автоматизирано одобрување на кредити на населението	75.6	24.4				1) да; 2) не; 3) останато.
Задолжителен ексклузивен однос со банката при долгорочно кредитирање		100				1) да; 2) не; 3) за некои намени; 4) останато.
Кој ги одобрува кредитите во вредност од над 20.000 евра?		89.7	10.3			1) Управниот одбор; 2) Кредитниот одбор; 3) Управниот и Кредитниот одбор; 4) останато.
Вообичаено времетраење на постапката на одобрување кредит	75.6	24.4				1) помалку од една седмица; 2) од една до две седмици; 3) повеќе од две седмици; 4) останато.
Колкав е просечниот период за реализација на хипотеките?	9.1	10.3			80.6	1) помалку од шест месеци; 2) од шест до дванаесет месеци; 3) од една до две години; 4) повеќе од две години; 5) останато.

Одделни банки одговориле со повеќе од еден одговор, додека некои банки не одговориле на прашањата.